

**СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА SCHON KLINIK
BAD AIBLING 15.11.2016-30.01.2017**



**SCHÖN
KLINIK**

За SCHON Klinik групацијата

Schon klinik претставува ланец на болници, распространети низ цела Германија, која опфаќа:

- ▣ 17 специјалистички болници
- ▣ Преку 10.000 вработени
- ▣ Згрижуваат над 100.000 пациенти годишно
- ▣ Располагаат со интернационален сервис за пациенти

3a Schon klinik Harthausen

- ▣ Schon klinik Harthausen е лоцирана во срцето на Баварија, поточно во Бад Аиблинг, во близина на Минхен и истата е препознатлива како “state of art” за ортопедија, спинална хирургија, терапија на болка, реуматологија и рехабилитација.



Стручно усовршување

Императив на менаџментот е овозможување на континуирана едукација, со цел унапредување на квалитетот на здравствените услуги преку:

- ▣ Организација на стручни средби
- ▣ Размена на искуства со други болници
- ▣ Организација на семинари, работилници, проекти и обуки во земјата и странство

Одделение за ортопедија

Одделението за ортопедија е составено од 4 дела:

- ▣ Коскено-зглобна хирургија
- ▣ Спинална хирургија
- ▣ Третман за болка
- ▣ Реуматологија

Во рамки на мојата практична обука бев активно вклучен во секојдневната активност на одделенијата за: коскено-зглобна хирургија и спинална хирургија

Коскено-зглобна хирургија

- На одделението за коскено-зглобна хирургија се изведуваат најсовремените и најмодерните интервенции во коскено-зглобниот систем, следејќи ги најмодерните светски трендови и новости.
- Во најчесто изведувани интервенции се вбројуваат:
 - Имплантација на ендопротези на: колк, колено, рамо, скочен зглоб и лакат
 - Остеотомии на карлица и колено
 - Артроскопија на колк, колено и рамо
 - Артродези на колено и стапало
 - Лигаментопластики
 - „Mini-open“ процедури за реконструкција на ротаторниот каф

Спинална хирургија

- На одделението за спинална хирургија се згрижуваат пациенти со:
 - Дегенеративни заболувања на р'бетниот столб со транспедикуларна фиксација
 - Третман на патолошки, остеопоротични фрактури со вертебро пластика и кифопластика
 - Декомпресија на медуларен канал и имплантација на вештачки интервертербрален дискус


Стеknати новитети во моето хируршко искуство

- Уникондиларни ендопротези на колено за почетна уникомпартмална артроза



Стеknати новитети во моето хируршко искуство

- ▣ Трипла остеоромија по Баер за корекција на ацетабуларна дисплазија





Стеknати новитети во моето хируршко искуство

- High tibial osteotomy артроскопски иницирана со помош на систем за навигација за варус деформитет на колено





Стеknати новитети во моето хируршко искуство

- Артодеза на колено и скочен зглоб



Стеknати новитети во моето хируршко искуство

■ Ендопротеза на рамо



Предоперативна подготовка

- На пациентот му се дава кратко објаснување за типот на интервенцијата, индикациите, компликациите и постоперативниот тек и рехабилитација.
- Потребни инвестирации како што е комплет лабораторија и рентген граfiја
- Анестезиолошка проценка и совет за дозволени лекаства и можни несакани ризици

Оперативен блок



Предоперативна обука

▣ Ортопедски хирург

- ❖ Ги објаснува причините за настанување на оштетувањето на зглобот
- ❖ Кога треба да се замени со ендопротеза;
- ❖ Какви се протезите, од каков материјал се (покажуваат моистри);
- ❖ Каков е оперативниот процес;
- ❖ Какви компликации може да настанат;
- ❖ Колкав век на траење имаат протезите




Соба за будење

- ❖ По оперативната интервенција пациентот се носи во собата за будење.
- ❖ Потоа се носи на оддел или во единицата за интензивна нега.
- ❖ Интензивно се проверува општата состојба на пациентот, витални
- ❖ Се даваат инфузии раствори ,1 ден антибиотик, и лекови против болка.
- ❖ Се проверува местото на оперираниот дел (дренажа, крварење..)
- ❖ Се ставаат врекички со мраз.



- ❖ Параметар ЗА МЕРЕЊЕ СТЕПЕН НА БОЛКА



Интензивна нега



Постоперативен третман кај пациентите

- ▣ Поголемиот број на пациенти се под општа анестезија, интраоперативно се аплицира 150мл локален анестетик и адреналин. Главната причина за ова е брзата вертикализација на пациентите истиот ден после операција.
- ▣ Се прави анализа на крвната слика
- ▣ Анализа на рентген слики



Рехабилитација

- ❖ Физиотерапевтот ги покажува првите вежби што треба да ги прави во кревет самостојно пациентот веднаш по оперативната интервенција.
- ❖ Демонстрира како се оди со патерици, и на рамно и по скали качување и симнување.
- ❖ Го охрабрува пациентот повеќе пати на ден самостојно да станува од креветот и да шета низ ходникот.
- ❖ Физиотерапевтот на предоперативната обука дели брошури и CD со вежби кои пациентот треба да ги научи.

Препораки за домашно лекување

Услови за пациентот да замине на домашен третман:

- ❖ Да се чувствува добро.
- ❖ Да ги има совладано вежбите кои му се зададени.
- ❖ Да се е во ред со раната.
- ❖ Да нема болки, или минимални кои се смируваат со таблети.

Вообичаено пациентите се пуштаат петиот ден по операцијата.

- ❖ Се даваат препораки и совети за дома.

СЕ ЗАКАЖУВА ТЕРМИНОТ ЗА КОНТРОЛА.



Ви благодарам на вниманието!